



*Adient is one of the world's largest global automotive seating suppliers, supporting all major automakers in differentiating vehicles through superior quality, technology and performance. With 75,000 employees, the company operates 230 manufacturing & assembly plants in 33 countries and a leading position in China. Adient is the global leader in the \$60 billion market for automotive seating.*

*Adient is an independent, publicly traded corporation separated from Johnson Controls International.*

*We are Adient.*

*A rich heritage.*

*A passion for precision.*

*Meet automotive seating, reimagined.*

**Дали сакате да бидете дел од ова возбудливо искуство?**

**Приклучете се на нашиот тим!**

**Бараме професионалци за работа во нашата фабрика во Струмица за позицијата:**

## Координатор на производство

### Квалификации:

- Високо образование
- Најмалку 3 години работно искуство во производство во текстилна индустрија
- Познавање на Англиски јазик
- Солидно познавање на *Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook*

### Одговорности:

- Следи и спроведува индустриски закони и прави план за производство
- Координирање на целиот произведен процес
- Контрола на квалитет на готов производ
- Координирање на смени и вработени, според произведен процес во соработка со Тим Лидерите и Менаџерот на одделот за Производство
- Организирање на работата на операторите на линија, ги мотивира и контролира
- Идентификува тренинг потреби на вработените
- Одржува чиста и функционална работна средина

### Компетенции:

- Одлични комуникациски способности
- Одлични организациски и лидерски способности
- Способност да поставува приоритети и да ги решава проблемите во зададени временски рамки и буџет
- Останува позитивен и смирен при работа под притисок
- Способност да работи логично и систематски
- Способност да ги мотивира вработените

*Adient Automotive* е посветен на еднаквост во вработувањето, диверзитет и инклузија во работната средина. За сите позиции бараме и машки и женски кандидати. Со нетрпение ја очекуваме вашата апликација. Ве молиме испратете ја на следната *e-mail* адреса: [vrabotuvanje@jci.com](mailto:vrabotuvanje@jci.com)

Со аплицирање на огласите за вработување од страна на *Adient Automotive Strumica*, вие станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од нашата база, ве молиме нагласете во самата апликација.

Огласот е отворен до 30ти Јануари 2016

Сите апликации ќе бидат третираны со строга доверливост